



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 20 октомври 2003
Скопје

Број 67

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

1470.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 45/02), член 28, 29 и 30 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03) и член 35, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.10.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит.
- МБ - 86 до 14,069
- МБ - 98 до 15,340
- БМБ - 95 до 15,582

б) Дизел гориво ден/лит.
- Д - 1 до 15,695
- Д - 2 до 15,271

в) Масло за горење ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ) до 16,475

г) Мазут до 10,838 ден/кг.

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит.
- МБ - 86 до 50,50
- МБ - 98 до 52,00
- БМБ - 95 до 49,00

б) Дизел гориво ден/лит.
- Д - 1 до 37,50
- Д - 2 до 37,00

в) Масло за горење ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ) до 27,50

г) Масло за горење (мазут) до 13,379 ден/кг.

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

Во малопродажните цени содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит.
- МБ - 86 25,128
- МБ - 98 25,128
- БМБ - 95 22,343

б) Дизел гориво ден/лит.
- Д - 1 12,485
- Д - 2 12,485

в) Масло за горење ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ) 3,230

г) Масло за горење (мазут) 0,100 ден/кг.

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини ден/лит.
- МБ - 86 до 3,20
- МБ - 98 до 3,20
- БМБ - 95 до 3,20

б) Дизел гориво ден/лит.
- Д - 1 до 3,20
- Д - 2 до 3,20

в) Масло за горење ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ) до 3,20

г) Масло за горење (мазут) до 0,4 ден/кг.

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 21.10.2003 година.

Бр. 23-4555/1
20 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1471.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член 13 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Престанува правото на користење на дел од недвижен имот-објект на КП бр. 12231, за КО Центар I што се состои од: подрум, приземје и четири ката (канцелариски и комуникациски дел), со вкупна површина од 4.680 м², на досегашниот корисник Македонска радио-телевизија.

Член 2

Се пренесува правото на користење на недвижниот имот, детално опишан во член 1 на оваа одлука, од досегашниот корисник Македонска радио-телевизија на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Правото на користење на имотот од член 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок.

Член 4

Примопредавањето да се изврши во рок од 8 дена по влегувањето во сила на оваа одлука, меѓу Македонската радио-телевизија и Министерството за внатрешни работи.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4489/1
13 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1472.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 септември 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ – СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Македонски железници“ – Скопје се именува Бајрам Бајрами, дипл. машински инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2183/2
22 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1473.

Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 септември 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РА-
ДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО
НИВО ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ – РАДИО СТРУГА

1. Елеонора Кленковска, се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво Центар за информации – Радио Струга.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4155/1
22 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1474.

Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 септември 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО ЦЕНТАР
ЗА ИНФОРМАЦИИ – РАДИО СТРУГА

1. За вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво Центар за информации – Радио Струга се именува Наум Кутановски, новинар во Радиото.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4156/1
22 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1475.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 септември 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРАМСКИОТ ТЕАТАР
СКОПЈЕ

1. Ристо Лазаров се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Драмскиот театар – Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Драмскиот театар – Скопје се именува м-р Ненад Вујадиновиќ, асистент на Филолошкиот факултет – Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4089/2
29 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1476.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 септември 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА
“ЈАНЕ САНДАНСКИ“ - ПЕХЧЕВО

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата “Јане Сандански” - Пехчево се именуваат:

- а) за претседател
 - Татјана Георгиева, новинар,
 - б) за членови
 - Желатин Јашаров, наставник во с. Црник, Пехчево,
 - Панче Манојловски, приватен стопанственик,
 - Вера Ковачевска, економист.
- Од редот на вработените:
- Љупчо Павловски, домар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4211/2
29 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1477.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 септември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. Влатко Гаврилов се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје се именува Здравко Стојковски, дипл. рударски инженер.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4295/1
29 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1478.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 октомври 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈП “МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” - СКОПЈЕ**

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие “Македонски железници” - Скопје се именува Ангелко Вакански, дипл. машински инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2183/4
6 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1479.

Врз основа на член 25 од Законот за научно-истражувачката дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/96 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 октомври 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕ-
ТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО - СКОПЈЕ**

1. За претставници во Советот на Јавната научна установа Институт за сточарство - Скопје, се определуваат:

- д-р Живко Јанкуловски, професор на Биотехнички факултет - Битола,

- д-р Цане Пејковски, професор на Земјоделскиот факултет - Скопје,
- д-р Соња Србиновска, доцент на Земјоделскиот факултет - Скопје.

2. Со определувањето на претставниците во Советот на Институт на досегашните претставници им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4177/4
6 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1480.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 октомври 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА
КУЛТУРАТА “ЈАНЕ САНДАНСКИ”-ПЕХЧЕВО**

1. Јованчо Станоевски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата “Јане Сандански” - Пехчево.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4232/2
6 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1481.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 октомври 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА
“ЈАНЕ САНДАНСКИ” - ПЕХЧЕВО**

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата “Јане Сандански” - Пехчево се именува Горан Ајтарски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4379/1
6 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1482.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 октомври 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**

1. Ерол Бектеши се разрешува од должноста државен секретар во Министерството за транспорт и врски.

2. Со ова решение престанува да важи Решението бр. 17-3077/1 од 25 јуни 2003 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4389/1
6 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1483.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државни-те службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 октомври 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ- НИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

1. За државен секретар во Министерството за транспорт и врски се именува Скендер Османи, дипл. инженер архитект.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4357/1
6 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1484.

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2003 година, донесе

ДЕЛОВНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ- ЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03 и 64/03), членот 33 се менува и гласи:

„Член 33

Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој разгледува предлози за донесување закони, нацрт-зако-ни, предлог-зако-ни и други прописи и општи акти од областа на образованието, науката, уметноста, култура-та, младите и спортот, организацијата и условите за ра-бота во овие области и стручното совршување на ра-ботниците во нив; вработеноста и вработувањето; здравствената заштита, социјалната сигурност и соци-јалното осигурување; посебната заштита на децата; здравственото, пензиското и инвалидското осигурува-ње; социјалната заштита на борците, воените инвалиди и цивилните жртви во војната; усогласувањето на прав-ниот систем со законодавството на Европската унија, организацијата и условите за работа во овие области и стручното совршување на работниците во нив; се гри-жи за положбата и правата на припадниците на маке-донскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија; го помага нивниот културен развој и ги унапредува врските со нив; се грижи за остварување на економските и социјалните права на граѓаните на Ре-публиката во странство; потребите за што поефикасно остварување на реинтеграцијата и репатријацијата на повратниците и иселениците; материјално и друго обезбедување на одделни определени категории по-вратници и иселеници, како и за други лица за кои дава

согласност за прифаќање, помагање и поттикнување; разгледување на договори со кои се воспоставуваат ма-теријални обврски на Република Македонија, а кои се однесуваат на повратниците и иселениците и во врска со тоа соработува со соодветните органи и организации во Република Македонија, како и дава мислења и пред-лози на Владата за решавање на прашања од нејзина надлежност.“

Член 2

Во член 34, во точка 2 зборовите: „и иселенички прашања“ се бришат.

Член 3

Членот 36 се менува и гласи:

„Комисијата за станбени прашања одлучува за да-вање под закуп станови во сопственост на Република Македонија на лица избрани и именувани за вршење на јавни и други функции утврдени со Уставот и законот; социјално загроени лица и станбено необезбедени, согласно Законот за социјална заштита и Законот за по-себните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства; на лица на кои им престанало станарското право согласно Законот за денационализација; лица од подрачја прогласени за погодени од природни непого-ди и епидемии, како и на вработени во државните орга-ни, кои вршат посебни должности неопходни за оства-рување на основната функција на органот.“

Член 4

Во член 59, став 2, на крајот од реченицата точката се брише и се додаваат зборовите: „како и одлучува против решенијата на Министерството за внатрешни работи со кои се поништени решенијата за доделување на награди“.

Член 5

Во член 73-а, став 2, ред 10, по точката и запирката се додаваат зборовите: „изјава за усогласеноста на про-писите со законодавството на Европската унија“.

Член 6

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од де-нот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4483/1
13 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

33.

Врз основа на член 163, а во врска со член 179-а од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01 и 50/01), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-нија, на седницата одржана на 14.10.2003 година, донесе

ПРАВЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДЕЛО- ВЕН ПРОСТОР ПОД ЗАКУП СО КОЈ УПРАВУВА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат условите и начи-нот за издавање на деловниот простор под закуп што се наоѓа во домовите за живеење и клубовите за дневен одмор на корисниците на пензија со кои управува Фон-дот на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-кедонија (во натамошниот текст: Фондот).

Член 2

Деловниот простор од член 1 на овој правилник може да биде издаден под закуп на домашни или странски правни или физички лица заради вршење стопанска и друга дејност, под услови пропишани со закон и овој правилник.

Член 3

Деловниот простор не може да се издава во подзакуп или да се преотстапува на друг начин.

Член 4

Висината на почетната закупнина на деловниот простор наменет за издавање под закуп ќе се формира според следните критериуми:

- квалитетот на градбата (материјалот од кој е изграден објектот),
- според големината на деловниот простор (колку е поголема квадратурата цената да се намалува),
- местоположбата на објектот во населеното место,
- местоположба на деловниот простор во објект (катност, излози кон улица или внатрешен дел),
- општината во која се наоѓа објектот,
- движењето на цените на закупнините во местото каде што се наоѓа објектот и други објективни критериуми кои влијаат на формирањето на цените.

За подрумските простории кои ќе се користат како самостоен деловен простор, закупнината ќе изнесува 50% од цената на приземје во истиот објект. Доколку подрумските простории се составен дел на деловниот простор ќе се огласуваат како заеднички деловен простор со цени намалени согласно член 4 став 2.

Висината на почетната закупнина определена во прегледот за одделни деловни простории во зависност од нивната местоположба и големина во објектите се намалува на следниот начин:

- I. Според катноста:
 1. Мезанин 10%
 2. I кат 15%
 3. II кат 20%
 4. III кат 25%
- II. Според големината изразена во м²
 1. Од 35 м² - 100 м² - 10%
 2. од 100 м² - 250 м² - 18%
 3. над 250 м² - 24%
- III. Според авансно плаќање на закупнината една-пред за период од:

1. од 3 мес.	- 12 мес.	- 5%
2. од 13 мес.	- 24 мес.	- 8%
3. од 24 мес.	- 36 мес.	- 10%
4. од 36 мес.	- 60 мес.	- 15%

Член 5

Висината на почетната закупнина на деловниот простор утврдена со критериумите од членот 4 од овој правилник, одделно е прикажана во посебни прегледи кои се составен дел на овој правилник.

Висината на закупнината е променлива во зависност од движењето на цените на мало и ќе се менува ако растот или падот изнесува повеќе од 5%.

За период на аванското плаќање на закупнината цената останува непроменета.

Член 6

Постапката за издавање деловен простор под закуп ја спроведува Комисијата за издавање деловен простор под закуп (во натамошен текст: Комисија) што ја формира Управниот одбор на Фондот, а во согласност со Деловникот за работа на Управниот одбор.

Член 7

Во текот на постапката Комисијата ги врши следни-те работи:

- распишува оглас за издавање деловен простор под закуп,
- ги утврдува условите за издавање деловен простор под закуп согласно со одредбите од овој правилник,

- донесува Одлука за утврдување на најповолен понудувач,
- врши и други работи во согласност со овој правилник.

Член 8

Огласот за издавање на деловниот простор под закуп се објавува во средствата за јавно информирање.

Огласот за издавање на деловниот простор под закуп трае 8 дена од денот на неговото објавување.

Член 9

Огласот за издавање на деловниот простор под закуп содржи:

- Местоположбата и површината на деловниот простор;
- Времетраењето на закупот;
- Висината на почетната закупнина изразена во евра;
- Депонирање на едномесечна закупнина за учество на огласот и условите и рокот за враќање на истата;
- Деловниот простор се издава во видена состојба;
- Начин на јавување на огласот (затворена писмена понуда);
- Деловниот простор не може да се издава во подзакуп или да го преотстапува на друг начин;
- Комисијата до која се поднесуваат документите;
- НАПОМЕНА ДЕКА:
- Висината на закупнината е променлива во согласност со Правилникот;
- Покрај закупнината закупувачот е должен да плаќа ДДВ како и трошоци на комунални услуги (затоплување, ел. енергија, вода, телефон и др.);
- Деловниот простор се издава под закуп со времетраење до 5 години;
- Деловниот простор може да се види за време на траењето на огласот секој работен ден;
- Да се назначи дејноста која не може да се врши.

- НАПОМЕНА:
- Право на предимство при доделувањето имаат постојните закупци, доколку ги прифатат условите на најповолната понуда, под услов да ги имаат измирено во целост сите обврски (закупнина и трошоци) од постојните договори за закуп.

- Писмени понуди да се доставуваат на адреса: Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ул. „12 Ударна бригада“ бб - Скопје, препорачано по пошта со назнака „за Оглас“ за издавање на деловен простор под закуп - „НЕ ОТВОРАЈ“, или со доставување во архивата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

- Понудите се доставуваат во рок од 8 дена сметано од денот на објавување на огласот.

- Понудите се доставуваат во запечатен плик на предната страна на пликот во горниот лев агол да се назначи „НЕ ОТВОРАЈ“ со реден број под кој е објавен објектот и реден број на деловниот простор.

Член 10

Понудата треба да содржи:

- име, презиме и адреса на физичкото лице или назив на фирмата, седиште на фирмата, жиро-сметка, единствен даночен број и депонент банка,
- доказ за идентитет (фотокопија од лична карта од физичкото лице, односно комплетен извод од трговскиот регистар за правно лице),
- потврда од надлежниот суд дека над правното лице не е отворена постапка за стечај или ликвидација, не постара од 6 месеци,
- уплатница за депонираниот износ на име гаранција за учество на огласот,
- точно назначување на објектот и деловната просторија и износот на закупнина за 1 м², која ја нуди понудувачот,
- понудено решение за обавување на дејноста.

Ненавремените и некомплетните понуди Комисијата нема да ги разгледува.

Понудувачот кој е избран за најповолен ќе биде извршен во рок од 8 дена по завршувањето на огласот.

Понудувачот кој е избран за најповолен е должен во рок од 8 дена од конечното на одлуката да достави доказ за уплатена тримесечна закупнина како депозит.

Член 11

Ако на огласот за издавање деловен простор под закуп не се јават заинтересирани лица, се распишува и објавува повторен оглас.

Ако на повторниот оглас не се јават учесници, деловниот простор може да се издаде под закуп со посреден договор помеѓу Фондот и заинтересираното лице, при што висината може да се определи во понизок износ од почетната закупнина најмногу за 30%.

Член 12

Против одлуката на Комисијата за утврдување најповолен понудувач незадоволниот учесник на огласот може да поднесе писмен приговор во рок од 8 дена од денот на известувањето.

Приговорот се поднесува преку Комисијата за издавање на деловен простор под закуп, а одлучува Управниот одбор на Фондот.

Одлуката на Управниот одбор донесена по приговорот е конечна.

Член 13

По конечното на Одлуката за издавање деловен простор под закуп, Фондот и најповолниот понудувач склучуваат договор за закуп.

Со договорот за закуп се уредуваат односите помеѓу Фондот и закупувачот како и други прашања кои се карактеристични за издадениот деловен простор под закуп во поглед на намената и начинот на користењето на истиот.

Договорот за закуп во име на Фондот го склучува директорот на Фондот или од него овластен работник.

Член 14

Доколку во рок од 8 дена по известувањето на конечното на Одлуката учесникот на кого му е доделен деловниот простор не се јави да склучи договор за закуп ќе се смета дека се откажал од деловниот простор и депонираните средства за учество на огласот не му се враќаат.

Доколку во овој рок најповолниот понудувач се откаже од деловниот простор исто така не му се враќаат депонираните средства за учество на огласот.

Во случај кога најповолниот понудувач ќе се откаже или се смета дека се откажал од деловниот простор, истиот ќе биде доделен на следниот (првиот нареден) понудувач од ранг-листата на пристигнатите понуди.

На учесниците на огласот кои нема да бидат избрани, депонираните средства за учество на огласот ќе им бидат вратени во рок од 8 дена по завршувањето на постапката (без камата).

Член 15

Договорот за закуп престанува да важи ако:

1. Со одлука на судот или друг државен орган на закупувачот му е изречена забрана за вршење на дејноста;

2. Закупувачот кој е правно лице престане да постои по било која основа;

3. Закупувачот не ги исполнува редовно своите обврски од договорот;

4. Закупувачот го издаде деловниот простор (во целост или делумно) во подзакуп или на друг начин го преотстапи.

Член 16

За секое евентуално преградување, доградување, преправки на деловниот простор и промена на дејноста утврдена со договорот, закупувачот е должен претходно да добие писмена согласност од закуподавачот, иако трошоците за истото ги сноси самиот.

- Доколку закупувачот не се придржува кон обврската за редовно плаќање на закупнината повеќе од два месеца последователно, закуподавачот има право да го раскине договорот.

- Секоја договорна страна има право да го откаже договорот, со обврска за својата намера писмено да ја известат другата страна два месеца однапред.

- Доколку закупувачот го откажал договорот закупнината тече се до доведувањето на деловниот простор во првобитна состојба и до записничко примопредавање.

Член 17

Договорите за закуп на деловниот простор се склучуваат за период до 5 години.

По истекот на рокот од ставот 1 на овој член предност за склучување договор ќе имаат постојните закупувачи на деловен простор, по цена утврдена во постапката предвидена во овој правилник, под услов да ги имаат измирено во целост сите обврски (закупнина и трошоци) од постојните договори.

Член 18

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот бр. 02-3688/1 од 13.07.2001 година.

Член 19

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-4972
14 октомври 2003 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ленка Балаловска, с.р.

ПРЕГЛЕД НА ВИСИНАТА НА ПОЧЕТНАТА ЗАКУПНИНА НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР ВО ДОМОВИТЕ ЗА ЖИВЕЕЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Велес (постар дом)	2,4 ЕУР	(во денарска противвредност)
2. Велес (понов дом)	3 "	"
3. Свети Николе	1,8 "	"
4. Пробиштип	1,8 "	"
5. Винаца	2,4 "	"
6. Делчево	3 "	"
7. Битола (постар дом)	3,6 "	"
8. Битола (понов дом)	3,6 "	"
9. Штип	2,4 "	"
10. Радовиш	1,8 "	"
11. Валандово	2,4 "	"
12. Гевгелија I	3 "	"
13. Гевгелија II	2,4 "	"
14. Гевгелија III	1,8 "	"
15. Струмица	3 "	"
16. Кавадарци	2,4 "	"
17. Неготино	2,4 "	"
18. Демир Капија	1,8 "	"
19. Тетово	4,2 "	"
20. Дебар	4,2 "	"
21. Кичево	3,6 "	"
22. Охрид	4,2 "	"
23. Ресен	4,2 "	"
24. Куманово	3 "	"
25. Кр. Паланка	2,4 "	"
26. Кратово	1,8 "	"
27. Мак. Брод	1,8 "	"
28. Д. Хисар	1,8 "	"
29. Крушево	3 "	"
30. Чаир	4,2 "	"
31. Гази Баба	4,2 "	"
32. Г.Петров	3,6 "	"
33. К. Вода	3,6 "	"
34. Берово	2,4 "	"
35. Гостивар (постар дом)	4,2 "	"
36. Гостивар (понов дом)	4,2 "	"
37. Прилеп	3,6 "	"

За подрумските простории кои ќе се користат како деловен простор, закупнината ќе изнесува 50% од цената која ќе се утврди за деловниот простор во соодветните домови за живеење на корисниците на пензија во Република Македонија.

Висината на закупнината определена во прегледот за одделни деловни простории во зависност од нивната местоположба и големината во објектите може да се намали на следниот начин:

I. Според катноста:

- | | |
|------------|-----|
| 1. мезанин | 10% |
| 2. I кат | 15% |
| 3. II кат | 20% |
| 4. III кат | 25% |

II. Според големината изразена во м²:

- | | |
|--|-----|
| 1. од 35 м ² -100 м ² | 10% |
| 2. од 100 м ² -250 м ² | 18% |
| 3. над 250 м ² | 24% |

Скопје, октомври 2003 година

ПРЕГЛЕД

НА ВИСИНАТА НА ПОЧЕТНАТА ЗАКУПНИНА НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР ВО КЛУБОВИТЕ ЗА ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА КАКО ПОСЕБНИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Лозово	1,2 ЕУР	(во денарска противвредност)
2. Лозово (барака)	1,2 "	"
3. Кочани	3 "	"
4. Кочани (Населба)	1,2 "	"
5. Мак. Каменица	1,2 "	"
6. Прилеп	3,6 "	"
7. Миравци-Гевгелија	1,2 "	"
8. Нов Дојран	1,2 "	"
9. Богданци	1,2 "	"
10. Негорци	1,2 "	"
11. Струмица	3 "	"
12. Росоман	1,2 "	"
13. Жировница	0,6 "	"
14. Струга	3,6 "	"
15. Ресен	4,2 "	"
16. Куманово (во град)	3 "	"
17. Куманово (во населба)	2,4 "	"
18. Кр. Паланка	2,4 "	"
19. Шуто Оризари	3 "	"
20. Драчево	3 "	"
21. Кавадарци	2,4 "	"

Скопје, октомври 2003 година

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар, се води граѓанска постапка за утврдување право на сопственост, по тужба на тужителот Рамадани Сехар од с. Лакавица, против тужените Амзи Шериф и други од с. Лакавица.

На лицето Хамзи Кадрије од Гостивар, на привремена работа во Швајцарија со непозната адреса и се назначува привремен застапник и тоа Хајдари Шефает, адвокат од Гостивар, кој ќе ги застапува нејзините интереси во постапката, додека таа или нејзин полномошник-овластен застапник не се јави на главната расправа, односно се додека Органот за старателство не и постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 710/02.

(27444)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово е поведена парнична постапка за исполнување на договор, по тужба на тужителот Едип Куртиши од Куманово, ул. "Киро Антевски" бр. 64, против тужениот Рамадан Бислими од Куманово, сега со непозната адреса. Вредноста на спорот 10.000,00 денари.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, судот по службена должност, а согласно одредбите од ЗПП за привремен застапник до правосилното окончување на постапката, на тужениот го поставува адвокатот Лидија Велиновска од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, Х. П. бр. 1900/03.

(27508)

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична постапка за утврдување на сопственост, по тужба на тужителот Трајан Горѓиевски од Куманово, нас. Карпош, ул. "120" бр. 143, против тужениот Спасен Денковиќ од Д. Козји Дол, сега со непозната живеалиште.

Бидејќи тужениот Спасен Денковиќ е со непозната престојувалиште, судот му поставува привремен застапник и тоа Лидија Велиновска, адвокат од Куманово, која ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, С. П. бр. 1965/03.

(27511)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица се води вонпроцесна постапка ВПП. бр. 89/93 за физичка делба по предлог на предлагачите-противници Чачеви Борка, Маргарита и Боне, сите од Струмица, против противниците-предлагачи Чачев Томе од Загреб и Чачев Глигор од Скопје.

На закажаната расправа пред судот за 28.05.2003 година не се јави предлагачот Боне Чачев, за кој присутните предлагачи изјавија дека е во странство, а до судот истиот не доставил точна адреса на живеење, односно престојување во одредениот судски рок, поради што судот смета дека неговата адреса на живеење односно престојување во странство е непозната, а истиот нема свој полномошник кој би го застапувал во предметната постапка.

Се повикува предлагачот-противникот Боне Чачев од Струмица да се јави во Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, а доколку во наведениот рок не се јави пред судот или не назначи свој полномошник кој ќе го застапува во предметната постапка, од страна на овој суд ќе му биде назначен привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното завршување на постапката.

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и да се прикачи на огласната табла на Основниот суд во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица, ВПП. бр. 89/93.

(27512)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за развод на брак, по тужба на тужителката Селмани род. Кадрија Рабије од с. Шипковица, против тужениот Селмани Брахим од с. Шипковица, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Селмани Брахим од с. Шипковица, сега со непозната адреса во странство, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа во Тетово, ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1019/2003. (27513)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка поради смеќавање на владение, по тужба на тужителот Дракче Јовановски од Тетово, ул. "Железничка" бр. 33, против тужениот Војовски Мирко од Тетово, ул. "Железничка" бр. 35, сега со непозната адреса во странство.

Бидејќи тужениот Војовски Мирко од Тетово е со непозната адреса во странство, за истиот да биде објавен оглас во "Службен весник на РМ", во рок од 15 дена да се јави во судот или да одреди свој полномошник, а по протекот на овој рок ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси, се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 996/2003. (27514)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка поради исполнување на договор, по тужба на тужителот Касами Алил и др. од с. Слатина, против тужените Селмановиќ Селам и Весели Мемет, двајцата од с. Слатина, сега со непозната адреса во странство.

Бидејќи, тужените Селмановиќ Селам и Весели Мемет двајцата од с. Слатина се со непозната адреса во странство, за истите да биде објавен оглас во "Службен весник на РМ" и во рок од 15 дена да се јават во судот или да одредат свој полномошник, а по протекот на овој рок на истите ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нивните интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1086/2003. (27515)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3548/2003 од 09.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 02053083?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за ревизија КОЈЗАКЛИЕВ-ПАВЛЕСКА ДОО Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 5/1.

Се основа друштво за ревизија КОЈЗАКЛИЕВ-ПАВЛЕСКА ДОО – Скопје.

Скратен назив на друштвото: КОЈЗАКЛИЕВ-ПАВЛЕСКА ДОО.

Седиштето на друштвото е во Скопје, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 5/1.

Содружници се: Којзаклиев Јорданчо од Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 5/-1 и Павлеска Љубица од Скопје, ул. „Скопска“ бр. 103.

Дејности: 74.12 – сметководствени, книговодствени и работи на проверка на сметките и билансите, консултации во врска со данокот, 74.13 – истражување на пазарот и јавното мислење, 74.14 – деловни и менаџмент консултантски активности, 74.84 – други деловни активности, неспомнати на друго место, давање услуги од областа на сметководството и финансиското работење, анализа на работењето, проценување на вредноста на субјектот, организација и воведување на интерна ревизија, даночни совети, организација и контрола на деловниот потфат на правните лица.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот и средства.

За обврските на друштвото содружниците не одговараат.

Управител е Љубица Павлеска со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3548/2003. (24631)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3498/2003 од 01.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 02053033?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ЕДИТА ШВИС ТРАНСПОРТ Кемран ДООЕЛ експорт-импорт с. Матејче, Липково.

Фирма: Друштво за транспорт, трговија и услуги ЕДИТА ШВИС ТРАНСПОРТ Кемран ДООЕЛ експорт-импорт с. Матејче, Липково.

Дејности: 01, 0.1, 01.11/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.2, 01.21, 01.22/1, 01.25, 01.30, 01.41, 02.01, 15.11, 15.31, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.40, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 33.10/2, 33.20, 37.10, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/2, 52.73, 55.11, 55.21, 55.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 63.10, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 72.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.82, 74.84, 92.71, 93.01, 93.02, 93.03, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со: Бугарија, Грција, Албанија, СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки во консигнациони складишта, работи на посредување, работи на привремен увоз односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, меѓународни агенциски работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, изведувачки работи на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Кемран Бајрами - управител со неограничени овластувања со постојано место на живеење во с. Матејче, Липково.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3498/2003. (24632)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3547/2003 од 15.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 02053082?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги ЦИМ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. „Домовица“ бр. 5, Кавадарци.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.62, 51.66, 51.71, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.44, 52.45, 52.46, 52.50, 52.61, 52.62, 60.21, 52.62, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 74.84, 93.05, 50.30/2 – продажба на мало на делови и прибор за моторни возила, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји, консигнациони работи со странство, комисиона продажба.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува за свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува Ристо Ташев - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3547/2003. (24635)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3639/2003 од 10.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 02053174?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар

тар основањето на ТД на Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги ЦУЛИ-КОМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Крсте Арсенов“ згр. 1/1-6.

Основач е Ѓултен Шаип Сали од Скопје.

Дејности: 19.20, 19.39, 52.71, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.12, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.47, 52.26, 52.33, 52.11, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 50.10, 52.48, 51.21, 51.22, 51.31, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.53, 51.56, 51.64, 51.70, 51.35, 55.11, 55.30/1, 52.73, 51.19, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, посредување и застапување во надворешна трговија, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува со неограничени овластувања и целосна одговорност.

Управител е Ѓултен Шаип Сали – со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3639/2003. (24637)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3652/2003 од 17.09.2003 година, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги МАТОСС КОЗМЕТИКС ДОО, ул. „Митрополит Теодосие Гологанов“ бр. 72, Скопје.

Дејности: 17.40, 17.54, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 20.10, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.52, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 29.72, 30.01, 30.02, 31.61, 31.62, 32.30, 36.40, 36.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 63.12, 63.30, 63.40, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, застапување на странски фирми, туристички услуги, реекспорт, консигнација, лизинг, шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со Србија и Црна Гора, Бугарија, Албанија и Грција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3652/2003. (24639)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3467/2003 од 05.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 02053002?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија и услуги АНЕК КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Методија Митевски“ бр. 13/1-1.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.13, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.63, 51.64, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.40, 74.82, 74.84, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски физички и правни лица, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, туристичко-агенциски услуги, продажба на стоки во слободни царински продавници, комисиона продажба на странска стока.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Основач е Миле Димов од Скопје, ул. „Методија Митевски“ бр. 13/1-1.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Миле Димов - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3467/2003. (24641)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1616 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани за следење на состојбите во здравството “Форум за современо здравство”, со скратено име ФОСОЗ, со седиште во Скопје, на ул. “Пиринска“ бр. 45-2/3.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесуваат на дефинирање на здравствената стратегија, следење на состојбите во здравството, подобро, поефикасно и поцелисходно здравството, развој, унапредување и осовременување на здравството и поцелисходно здравство и унапредување на сестринството.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 22.09.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 179/03. (27471)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1622 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани за развој на граѓанското општество, правото и демократијата ЕКВИТАС, со скратено име Здружение на граѓани ЕКВИТАС, со седиште во Скопје, на бул. “Партизански одреди“ бр. 145/15.

Работата и активностите на здружението на граѓани ќе се однесуваат на развој на граѓанското општество, правото и демократијата во Р. Македонија, унапредување на животната средина и подобрување на животните услови, поттикнување на почитта, довербата и комуникацијата меѓу луѓето од сите националности, ангажирање на децата од областа на ликовната и музичката уметност како и еманципација на руралните средини.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 26.09.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 182/03. (27472)

Во регистарот на странски организации под Рег. број 134 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација Американски совети за меѓународно образование, со седиште во Вашингтон - САД.

Седиштето на подружницата не странската организација Американски совети за меѓународно образование, во Република Македонија се наоѓа на ул. “Васил Горгов“ бр. 29/1.

Работата и активностите на подружницата не странската организација Американски совети за меѓународно образование ќе се однесуваат на помош на размена на помлад наставен кадар од областа на општествените и хуманитарните науки од признати високообразовни институции од Р. Македонија за престој во САД, организирање на интервјуа и тестирање на кандидатите, соработка со Вашингтон за испраќање на документи на кандидатите и добивање конечни резултати на избрани кандидати како и помош за распределба на кандидатите на универзитетите во САД.

Подружницата на странската организација Американски совети за меѓународно образование стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 01.09.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О. бр. 4/03. (27477)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 57/03 од 14.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот АМЕРИКАН ТУРС ТП Туристичко биро Соња Петко Бошкова Скопје, со седиште на ул. "Јани Лукровски" бб, Скопје, со жиро сметка бр. 40110-601-392945 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, и регистарска влошка бр. 1-69330-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27299)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 486/03 од 13.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги МОНИ-ТРЕЈД МП Васко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 12/2-5, жиро сметка бр. 40110-601-354055 при Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 02003851?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27300)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 577/03 од 24.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско производно претпријатие МАРИВО ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Мито Хаџи Василев Јасмин" бб, локал бр. 20, со сметка бр. 40100-601-127374 кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје и регистарска влошка бр. 1-19698-0-0-0 и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27303)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 135/2003 отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за трговија и услуги Талески Борка "Зони Јуниор" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште во Прилеп, ул. "11 Октомври" бр. 31, запишан во регистарска влошка бр. 01002356?-8-01-000 со решение Трег. бр. 1442/98 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало со текстил, со жиро сметка бр. 300020000034373 при Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (27445)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 210/2003 од 11.09.2003 година, над стечајниот должник Трговец поединец за превоз на стоки во патничкиот сообраќај Чунговски Коста Петрули, Битола, ТП Битола, со седиште на ул. "Север-југ" бр. К-2/9-42 Битола, запишан во регистарска влошка бр. 01007427 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 500-0000001793-80 при Стопанска банка АД Битола, со дејност со шифра 60.24, превоз на стоки во друмскиот сообраќај, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (27446)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 215/03 од 09.10.2003 година, над Трговското друштво за производство, трговија и услуги Зора Попова "САВОЗ"

увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. "Сисак" бр. 19, со број на регистарска влошка 01003863?-8-03-000 и жиро сметка бр. 500-0000001494-07 во Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 52.12, друга трговија на мало во продавници со мешовита стока.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува.

По правосилноста на решението на Основниот суд во Битола, регистарското одделение да го брише должникот од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола. (27447)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 75/03 од 08.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "ТП ОРИОН-2" Штип, ул. "Јаким Стојков" бр. 2, со жиро сметка бр. 41400-601-7412 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет АД Скопје, Филијала Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27448)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 74/03 од 08.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги и посредување на големо и мало "САТОН" увоз-извоз ПО-Пробиштип, ул. "4-ти Април" бр. 29 со жиро сметка бр. 41401-601-15895 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет АД Скопје, Филијала во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27449)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 73/03 од 08.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало, увоз-извоз и услужни дејности "МАК КОМЕРЦ" ПО-Штип, ул. "Кирил и Методиј" бб, со жиро сметка 41400-601-7711 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет АД-Скопје, Филијала во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27450)

Основниот суд во Штип, со решение Ст. бр. 83/03 од 08.10.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, сообраќај и услуги Алекс јтд Александар Марков и др. увоз-извоз, ул. "Јаким Спиров" бр. 42/5-Пробиштип, со жиро сметка бр. 200-0000311575-56 кај Стопанска банка АД Скопје, Филијала-Пробиштип.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27451)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 82/03 од 08.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија ЗАСТА-

ВА ПРОМЕТ ДООЕЛ Штип, ул. "Ванчо Прке" бб, со жиро сметка бр. 200-0000061642-45 кај Стопанска банка АД Скопје, Филијала Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27452)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 79/03 од 08.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Јавно трговско друштво за производство, трговија и услуги Панац Станчо Солтиров и др. јтд Кочани, ул. "Стамен Манов" бр. 14-Г, со жиро сметка бр. 200-0000205679-69 кај Стопанска банка АД Скопје, Филијала Кочани.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27454)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 73/03 од 08.10.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги АРАДАН Ш-П ДООЕЛ Штип, ул. "Карл Маркс" бб, со жиро сметка бр. 41400-601-12087 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет АД Скопје, Филијала во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27456)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 513/03 од 13.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги НИФАМИД ЦО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Челопек“ бр. 10, жиро сметка бр. 40100-601-142150 при Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-18622-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (27482)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 494/03 од 16.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво ИСКРА-21 Паца ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. „АВНОЈ“ бр. 68/14 Скопје, со жиро сметка бр. 300000000287253 при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 020010012?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (27518)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 437/03 од 16.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало КАРМА Никола ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште ул. „Благој Стефковски“ бб, со жиро сметка 300000001473078 при Комерцијална банка

АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02024072?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (27519)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 424/03 од 22.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско, услужно, угостителско претпријатие ПЕКОС ДОО Скопје, со седиште на ул. „Мацари“ бр. 10, со жиро сметка бр. 40110-601-102483 и регистарска влошка бр. 1-15056-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (27521)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 506/03 од 16.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги ВЕРИ-М ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Никола Грчето“ бр. 6/26 Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-250933 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, и регистарска влошка бр. 1-45825-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (27533)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 395/03 од 25.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги МАК ВЕСТ БИРО Менде ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. „Божидар Рајковиќ“ бр. 55-а, со жиро сметка бр. 300000000402683 при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02030701?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (27534)

Стечајната постапка над АД „Графичар“ од Велес отворена со решение на Основниот суд во Велес Ст. бр. 71/96 од 30.05.1997 година, продолжува.

За стечаен управник над должникот се поставува Цветковски Тодор-дипломиран машински инженер од Велес, ул. „4-ти Јули“ бр. 7, мобилен телефон 070-315-726.

Стечајниот управник ги врши правата и должностите на орган на управување на должникот, раководи со работите на должникот и го застапува должникот.

Примерок од ова решение да се објави во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла на судот.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (27582)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 150/03 од 10.10.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ САН-

ДЕ ДООЕЛ увоз-извоз с. Мокриево, Ново Село, со жиро сметка бр. 200000852237336 што се води при Стопанска банка а.д. Скопје, регистрирано во Основниот суд во Штип со бр. на рег. вл. 03011313?-8-09-000 и Трег. бр. 580/03 на 19.06.2003 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (27500)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 168/03 од 10.10.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ДУТП Илинден Павле Трајков и др. јтд Ново Село, со жиро сметка бр. 20000007809656 што се води при Стопанска банка а.д. Скопје, регистрирано во Основниот суд во Штип, со бр. на рег. вл. 03003062?-1-09-000 и Трег. бр. 2354/98 на 25.03.1999 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (27502)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 155/03 од 10.10.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Верица Живко Коцева тп с. Муртино, Општина Муртино, со жиро сметка бр. 200000032043360 што се води при Стопанска банка а.д. Скопје, регистрирано во Основниот суд во Штип, со бр. на рег. вл. 03006728?-6-01-000 и Трег. бр. 2826/99 на 23.12.1999 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (27504)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 148/03 од 09.10.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП на големо и мало “ПЕГАЗ” увоз-извоз во Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-31156 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, регистрирано при поранешниот Окружен стопански суд во Штип, со бр. на рег. вл. 1-6909-0 и Срег. бр. 4541/92 на 30.12.1992 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (27507)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 160/2003 отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, услуги и трговија “Тапетар-М” увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште во Прилеп на ул. “Туро Гаковик” бр. 13, запишан во регистарска влошка бр. 01012862?-8-03-000 со решение Трег. бр. 430/01 на Основниот суд во Битола, со основна дејност производство на друг мебел, со жиро сметка бр. 300020000199370 при Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува поради идна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (27640)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 34/03 од 03.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за земјоделско производство и услуги, трговија и угостителство ДОО „Три Чешми“ с. Три Чешми, Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-37849 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје.

За стечаен судија се определува Сузана Здравева, член на стечајниот совет.

За стечаен управник се именува Нада Цветановска, дипломиран економист со стан на ул. “5-та Партиска конференција” бр. 5/5, Штип.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена по истекот на 8-от ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен весник на РМ” и на огласна табла на судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник, во согласност со одредбите од Законот за стечај.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на 8-от ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен весник на РМ”, да ги пријават различните права: на подвижни предмети и права на должникот, на недвижностите на должникот.

На пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право, имотот, основот на засновање на тоа право и обезбедено побарување.

Барањето за стечајната постапка ќе се запише во трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните книги.

На испитното и извештајно рочиште на Собрание на доверители, на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите се закажува за дена 17.11.2003 година во 10,00 часот во соба бр. 4 во зградата на овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (27652)

Стечајниот судија при Основниот суд во Струга, врз основа на одлуката на одборот на доверителите на АД “Макемајл” од Струга во стечај, свикува Собрание на доверители согласно член 41 од Законот за стечај.

Собранието ќе се одржи на 28.10.2003 година во 12,00 часот во сала 1 во Основниот суд во Струга, со дневен ред разгледување на извештајот за економско-финансиската состојба на должникот и донесување одлука за натамошното дејствување на ова правно лице.

Од Основниот суд во Струга. (27667)

Врз основа на член 41 став 1 точка 1 од Законот за стечај, а на предлог на стечајниот управник на должникот РОЦ “Саса” АД во стечај Македонска Каменица, стечајниот судија во стечајната постапка над должникот РОЦ “Саса” АД во стечај Македонска Каменица, свикува Собрание на доверители на стечајниот должник кое ќе се одржи на 27.10.2003 година во Основниот

суд во Кочани, во судница бр. 2 со почеток во 13,00 часот со следниот дневен ред:

1. Информација од стечајниот управник за текот на стечајната постапка.

2. Донесување на одлука за распишување на меѓународен тендер за продажба на средствата-имотот на должникот.

3. Донесување на одлука за прифаќање на упатството за тендер за учество во продажбата на средствата на РОЦ "Саса" АД во стечај Македонска Каменица.

Право на учество на собранието имаат сите доверители со право на одвоено намирување, сите стечајни доверители, стечајниот управник и должникот.

Од Основниот суд во Кочани. (27715)

Во стечајната постапка објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 64 од 6 октомври 2003 година, под реден бр. 25474 направена е техничка грешка во насловот на фирмата. Наместо: ИНДУСТРИЈА ИНВЕСТ Ружа и други ДОО Скопје, треба да стои: ИНДУСТРИЈА ИНВЕСТ Ружа и други ДОО Скопје.

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Мирослав Патрногиќ од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 77/3-34 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег. 1043/2003 објавува дека Трговското друштво за внатрешна и надворешна трговија ИНТЕКС ТРАДЕ Мирослав ДОО, ул. „Даме Груев“ бр. 14 со број на жиро-сметка 200000022559185 отворена при Стопанска банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (27403)

Ликвидаторот Петкова Светлана од Скопје, ул. „Мајка Тереза“ бр. 1/4 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека Претпријатието за промет и услуги ММ КОМПАНИ ДОО Скопје, с. Визбегово, и со број на жиро-сметка 40120-601-230916 отворена при ЗПП Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (27424)

Ликвидаторот Винка Ангелковиќ од Пробиштип, ул. „Јордан Стојаков“ бр. 17 запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 574/03, објавува дека Јавното трговско друштво за трговија и услуги АД „Либитум“ Винка Ангелковиќ и др. јтд и со број на жиро-сметка 41401-601-40900, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (27453)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение П.Трег. бр. 449/01 од 20.09.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Друштвото за производство на текстилни ткаенини Деним Македонка Цинс и др. ДОО Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при овој суд.

Од ликвидаторот. (27459)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2682/2003 од 02.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 02009885?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот на Друштвото за инженеринг, проектирање, производство, трговија и услуги ГЛОБУС КОМЕРЦ Драган и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Иван Цанкар“ бр. 32.

Се запишува ликвидаторот Благоица Игнова.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2682/2003. (27128)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 108/03 од 15.10.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатие за трговија ЦОНИЕМ експорт-импорт п.о. Штип, бул. „ЈНА“ бр. 3/12 со жиро сметка бр. 41400-601-21280 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки - Одделение во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27675)

Ликвидаторот Илија Ристески од Скопје, ул. „Волгоградска“ бр. 4-3/4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, како регистарски суд, со решение П. Трег. бр. 2891/2003, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги МИСАЛ 2000 Милан ДООЕЛ-Скопје, со жиро сметка бр. 3600160100103 84 во Поштенска банка АД - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока и со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (27607)

Во огласот бр. 26622 за ликвидација, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 65/03, на страна 24, во четвртиот ред наместо: "бр. 2048/2003 година" треба да стои: "бр. 2084/2003 од 06.08.2003 година".

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Амдиовски Салиамет од Скопје, заведен во Поседовен лист бр. 61, за КО Батинци и тоа: КП 894, план 5, скица 11, во м.в. "Ќуприја" култура нива класа 7, во површина од 6637 м².

Предметната недвижност се продава по цена од 100 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите и други лица што имаат првенствено право на купување, и лица чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. "Нице Планина" бр. 16, Скопје. (27302)

Врз основа на договор за хипотека, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 450/03 од 9 октомври 2003 година, склучен меѓу СТОПАНСКА БАНКА АД, Скопје, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 7 во Скопје, како založen доверител и Друштвото за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје, со седиште на ул. "Васил Горгов" бр. 11 во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-хипотека врз недвижен имот на заложниот должник и тоа: индустриски објект-армирано бетонски силос во Скопје, на КП број 1912 во КО Кисела Вода 2, дел 2, на бул. "3 Македонска бригада" бб, зграда 6, влез 01, кат ПО, број 01, со намена 00550, со површина од 570м², зграда 6, влез 01, кат ПО, број 00 со намена 00550 со површина од 556 м² и зграда 6, влез 01, кат 007, број 00, со намена 00550, со површина од 600 м², со право на користење на земјиштето под зграда 6 на КП број 1912 во КО Кисела Вода 2, дел 2, план 025, скица 184, на бул. "3 Македонска ударна бригада" со површина од 1046 м² и земјиштето на истата катастарска парцела кое служи за редовна употреба на објектот означен како зграда 6, сопственост, односно со право на користење за земјиштето, на заложниот должник видно од Имотен лист број 40739 за КО Кисела Вода 2, и Имотен лист број 40744 за КО Кисела Вода 2, издадени од Државниот завод за геодетски работи - Сектор за премер и катастар - Скопје. (27364)

Врз основа на Договор за залог на недвижни предмети со својство на извршна исправа, солемнизиран (потврден) од нотарот Чедо Иванов од Кочани, под ОДУ бр. 282/03 на 10.10.2003 година, склучен помеѓу Комерцијална банка а.д. Скопје и "Европа-Комерц" ДООЕЛ Кочани, ул. "Раде Кончар" бр. 38, како заложен должник, за обезбедување на побарување на заложниот должник во износ од 193.200,00 ЕУР, засновано е заложно право врз недвижности-деловен простор сопственост на "Европа-Комерц" ДООЕЛ Кочани, заведен во Имотен лист бр. 13561 за КО Кочани: на КП 12059, зграда 1, влез 1, кат ПР, ул. "Т. Арсов", со површина од 131 м², од прв ред; на КП 16122, зграда 1, влез 2, кат ПР, ул. "Р. Петров" бр. 110, со површина од 114 м², од прв ред; на КП 12214, зграда 1, влез 82, кат МЕ, ул. "М.Тито" блок Б, со површина од 70 м², од втор ред. (27440)

Врз основа на нотарски акт сочинет од Ружа Костовска заменик на нотарот Нове Костовски од Скопје, заведен под ОДУ бр. 381/03 од 10.10.2003 година, заложниот должник Друштво за увоз-извоз, трговија на големо и мало, национални и интернационални транспорти и шпедиции, земање и давање под закуп сервисни активности МАК АУТОСТАР Интернационална шпедиција Вили Бетц Гмбх Ко. КГ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Беласица" бб, Скопски саем Скопје, со МБ 5412196, има заложено подвижен предмет, подробно опишан во нотарскиот акт во полза на заложниот доверител Инвестбанка АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот регистар-Заложен регистар Скопје. (27441)

Над подвижни предмети, сопственост на заложниот должник МАК-ТУТУН А.Д. Ресен, тутун, тип Виринија, реколта 2002 година, прва класа, во количина од 12.000,00 кг. по цена од 106,65 ден./кг., заснован е залог со нотарски акт Договор за регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети со својство на извршна исправа, под ОДУ бр. 185/03 од 08.10.2003 година, кај нотарот Николче Павловски од Ресен, во корист на заложниот доверител ТУТУНСКА БАНКА А.Д. Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 853.230,00 денари и регистриран во Централниот регистар на РМ, Заложен регистар под идентификационен број 10420030000158. (27442)

Над имотот моторно возило марка МАН тип 22281 со бр. на шасија WMA5063067M033521 и регистарска ознака SR-195-BG; моторно возило марка Mercedes Daimler тип 2429 6X2/4 со број на шасија WDB65601-615437858 и регистарска ознака SR-971-BD и моторно возило марка Естерер тип 610804 со број на шасија 898 и регистарска ознака SR-327-BE сопственост на хипоте-

карниот должник Друштво за транспорт, трговија и услуги ЈАВОР-ШПЕД ДОО увоз-извоз Струмица, со БДС 4838475, заснован е залог од прв ред со нотарски акт ОДУ бр. 231/03 од 29.09.2003 година кај нотарот Јанко Милушев од Струмица, за обезбедување на парично побарување во износ од 100.000,00 евра. (27443)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 4367, во површина од 358 м², како и земјиште под зграда на истата КП во површина од 318 м² и двете во м.в. "Чаргот" заведено во Имотен лист бр. 41 за КО Стојаково, по цена од 10.000,00 денари, сопственост на Чокова Марта од Скопје.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Горѓи Николов, ул. "Димитар Влахов" бр. 3, Гевгелија. (27457)

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште на КП 5/* план 1, скица 1, в.м. "Кочкоица" култура нива, класа 5, во површина од 2100 м² заведен во Поседовен лист број 322 за КО Селце, сопственост на Недески Илија од Прилеп, ул. "П.Темелкоски" бр. 17. Купопродажна цена на недвижниот имот изнесува 50.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Дано Рошкоски, бул. "Гоце Делчев" згр. Македонија локал 14, Прилеп. (27458)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Курија, парцела број 462/2 во место викано "Чаирот" нива со површина од 4304 м² во Катастарска општина Курија; парцела број 462/5 во место викано "Чаирот" нива со површина од 1621 м² Катастарска општина Курија, сопственост на Видов Никола од Кавадарци, ул. "Егејска" бр. 15а, цена на продажба 65.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (27460)

Се продава нива класа 3, на КП бр. 4133/1 во м.в. "Минчеец" во површина од 6240 м² заведена во Имотен лист број 34612 за КО Прилеп, сопственост на Радевски Благоја од Прилеп, ул. "Ваљевска" бр. 3/11 за цена од 110.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (27461)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 2288-5-15 ливада од 5 класа во површина од 929 м² на м.в. "Над Село" заведена под П.Л. бр. 210 за К.О. Гра-

дец, сопственост на Алији Хусеин Абдураман од с. Врпчиште за купопродажна цена од 110.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (27462)

Врз основа на приватна исправа-Договор за обезбедување на побарување со засновање на регистриран залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Светлана Петровска - Центар, Скопје, под ОДУ број 470/03 од 02.10.2003 година, склучен помеѓу ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Друштвото за транспорт, трговија и производство ЖАНИ КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "15" бр. 20, с. Јурумлери, Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на РМ, Заложен регистар, Скопје, на ден 07.10.2003 година под единствен деловоден идентификационен број 10120030001229. (27501)

Врз основа на приватна исправа-Договор за обезбедување на побарување со засновање на регистриран залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Светлана Петровска - Центар, Скопје, под ОДУ број 486/03 од 10.10.2003 година, склучен помеѓу МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈ АД Скопје како заложен доверител и АД РАДОБАНК, Скопје како заложен должник, засновано е заложно право - врз права и побарувања врз договори за кредит и договори за прокредит на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано на ден 14.10.2003 година со деловоден број 10120030001277. (27503)

Врз основа на приватна исправа-Договор за обезбедување на побарување со засновање на регистриран залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Светлана Петровска - Центар, Скопје, под ОДУ број 462/03 од 29.09.2003 година, склучен помеѓу ИНВЕСТ БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Друштвото за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје, со седиште на ул. "Македонија" бр. 9-11, Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на РМ, Заложен регистар, Скопје, на ден 06.10.2003 година под единствен деловоден идентификационен број 10120030001222. (27505)

Врз основа на приватна исправа-Договор за обезбедување на побарување со засновање на регистриран залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Светлана Петровска - Центар, Скопје, под ОДУ број 488/03 од 10.10.2003 година, склучен помеѓу ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Трговското друштво за производство, трговија и услуги ГОБЕКС Благој Гошевски ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Козле" бр. 77 а, Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на РМ, Заложен регистар, Скопје, на ден 13.10.2003 година под единствен деловоден идентификационен број 10120030001265. (27506)

Врз основа на Договор за хипотека од нотарот Боровој Стојковски, заведен под ОДУ бр. 938/03 од 06.10.2003 година, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, како заложен доверител и Друштво за земјоделско-сточарско производство и промет ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ АД с. Трубарево, како должник-заложен должник засновано е заложно право врз недвижен имот, млекарница и административна зграда која се наоѓа во Скопје, изградени врз основа на Решение за локација бр. 51/96, издадено од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животна средина П. Е. Гази Баба, заведено под бр. 08-2562/95 од 22.02.1996 година, Одобрение за градење издадено од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животна средина П. Е. Гази Баба, заведено под бр. 08-1641 од 28.06.1996 година, Решение за реконструкција, доградба и адаптација издадено од Министерството за урбанизам, градежништво заштита на животна средина, П. Е. Гази Баба, заведено под бр. 08-1883 од 03.09.1996 година во КО Трубарево на К.П. бр. 130/1, план 2, скица 4, м.в. "Јурија", под објект во површина од 3772м², опишано во Поседовен лист бр. 82 издаден на 03.10.2003 година. (27509)

Врз основа на Договор за регистриран залог, изготвен од нотарот Боровој Стојковски, заведен под ОДУ бр. 957/03 од 10.10.2003 година, склучен помеѓу LNB Internationale Handelsbank, како заложен доверител и ФЕРШПЕД АД Скопје, како должник-заложен должник засновано е заложно право од прв ред врз годишна реколта на црвено вино Вранец, количина 2.660.000,00 литри, детално опишани и потпишани во Записник за опис и попис на заложни предмети, составен на 10.10.2003 година, заверен кај нотарот Боровој Стојковски под УЗП бр. 10287/03 од 10.10.2003 година, кој е составен дел на Договорот за регистриран залог. (27510)

Со нотарски акт ОДУ бр. 184/03 од 09.10.2003 година (како Анекс на ОДУ бр. 260/02 од 25.04.2003 година) изготвен од нотарот Слободан Поповски од Скопје, зголемен е износот на обезбеденото парично побарување врз веќе востановеното заложно право-регистраан залог врз следните идни подвижни предмети: машина за гребење-Њиртген Њ1500 ДЦ, 1 парче, со вредност од 120.000 ЕУР, со година на производство 1993, финишер-Вогеле С1800/АБ575 ТВ, 1 парче, со вредност од 160.000 ЕУР, година на производство 1995, сопственост на Друштво за трговија, инженеринг и услуги МЕДИЈАН ТРЕЈД Горан и други ДОО Скопје, видно од про-фактура бр. 609565 од 18.08.2003 година на добавувачот Wirtgen Internacional GmbH-Germany.

Вкупната вредност на идните подвижни предмети изнесува 280.000 ЕУР, во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 350.000 ЕУР. (27530)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр.715430 на име Настова Милица, ул. "Јадранска" бр. 2, Кавадарци. (26444)

Пасош бр. 1201404 на име Чекеровски Тодор, бул. "ЈНА" бр. 24-12, Штип. (27618)

Пасош бр. 799654 на име Ангеловски Славе, н. "Ајдучка Чешма" бр. 75, Куманово. (27619)

Пасош бр. 1590195 на име Зоран Љупчо Илиевски, ул. "Климент Охридски" бр. 6, Битола. (27622)

Пасош бр. 1185653/99 на име Цома Незир, Струга.

Пасош бр. 1925844/03 издаден од СВР-Гостивар на име Османи Лулзиме, с. Сенокос, Гостивар. (27626)

Пасош бр. 406203/94 издаден од СВР-Гостивар на име Шулани Мигдат, ул. "К. Зоци" бр. 95, Гостивар.

Пасош бр. 1853758/03 издаден од СВР-Скопје на име Орде Стојановски, бул. "Ј. Сандански" бр. 88/4-7, Скопје. (27630)

Пасош бр. 1173401 издаден од СВР-Скопје на име Арбен Ибраимовски, с. Идризово ул. "1800" бр. 7, Скопје. (27636)

Пасош бр. 450534/94 издаден од СВР-Скопје на име Љубица Стеријевска, бул. "Ј. Сандански" бр. 46/2-5, Скопје. (27666)

Пасош бр. 1754318 на име Петковска Гордица, ул. "Х.Т.Карпош" бр. 115, Куманово. (27744)

Пасош бр. 1820462/03 на име Целадин Целадини, с. Добри Дол, Гостивар. (27757)

Пасош бр. 1350091 на име Авди Лирије, с. Градец, Гостивар. (27758)

Пасош бр. 1657707 на име Ѓурчиноски Игор, ул. "М. Пијаде" бр. 24/8, Прилеп. (27759)

Пасош бр. 1828150 на име Салоски Саим, Струга.

Пасош бр. 1787005 на име Амит Алиов, с. Прналија, Радовиш. (27761)

Пасош бр. 1678817 издаден од СВР-Скопје на име Јован Тофоски, ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3/1-20, Скопје. (27775)

Пасош бр. 0952992 на име Ковилка Панова, ул. „Кочо Рацин“ бр. 27, Богданци.

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 65/03 на име Никола Ѓорѓиевски" ул. "С. Ковачевиќ" бр. 47/1-24, Скопје, наместо "пасош бр. "054390" треба да стои " пасош бр. 0540390". (26890)

Работна книшка на име Ивановски Борис, Скопје.

Работна книшка на име Ѓореска Таска, Скопје.

Работна книшка на име Тасевски Ило, Скопје.

Работна книшка на име Крстевска Анета, ул. "В. Карангелевски" бр. 85/34, Битола. (27599)

Работна книшка на име Воја Петковски, с. Петралица, Крива Паланка. (27602)

Работна книшка на име Ефтимов Ане, Кочани.

Работна книшка на име Влатко Панев, ул. "Ѓ. Ѓаковик" бр. 8, Штип. (27605)

Работна книшка на име Џемаилоска Сенада, ул. "Дебарска" бр. 54, Прилеп. (27611)

Работна книшка на име Ангелова Ката, ул. "Р. Курчиев" бр. 16/18, Струмица. (27612)

Работна книшка на име Даути Ади, Струга. (27614)

Работна книшка на име Ивановски Владо, Скопје.

Работна книшка на име Шабан Јакупи, с. Глумово, Скопје. (27725)

Воена книшка на име Даов Драган, Радовиш.

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Бајрам Шабани" на име Османи Ајдин, ул. "Т. Јовановски" бр. 73, Куманово. (27600)

Свидетелство од 8 одделение на име Заевска Катерина, ул. "Ј. Ј. Змај" бр. 14, Куманово. (27603)

Свидетелство од 1 одделение на име Латифова Џемазије, с. Г. Јаболчиште, Велес. (27609)

Свидетелство на име Димоски Душко, с. Бучин, Крушево. (27610)

Воена легитимација бр. 000006 издадена од Министерството за одбрана-Скопје на име Јовчевски Атанас, Куманово. (27608)

Воена легитимација издадена од Министерство за одбрана-Скопје на име Бошковска Марина, Скопје.

Дипломатска карта бр. 2467/2001 издадена од Министерство за надворешни работи на Р. Македонија на име Шаун Ричард, Скопје. (27613)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име ПЗО "Шенгети", с. Матејче, Куманово.

Даночна картичка бр. 4030995211620 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Велмако-Марко ДООЕЛ, Скопје. (27629)

Престанува со вршење на занаетчиска дејност Нуртен Салијаси, Скопје. (27623)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 1, член 14 став 1 и од член 16 -32 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, ИСПОРАКА И МОНТАЖА НА ДИЗЕЛ - ЕЛЕКТРИЧЕН АГРЕГАТ ЗА РЕЗЕРВНО НАПОЈУВАЊЕ НА КОМПЛЕКС ВИЛИ ГОРИЦА ВО ОХРИД

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. "Железничка" бб - Скопје.

1.2. Предмет на набавката е набавка, испорака и монтажа на дизел - електричен агрегат за резервно напојување на комплексот вили Горица во Охрид, согласно со Предмер и Проект.

1.3. Предмерот од точка 1 на ова барање, може да се подигне во Службата, секој работен ден од 8,00 - 15,00 часот без надомест.

Увид во Проектот може да се изврши секој работен ден од 8,00 - 10,30 часот.

1.4. Апаратите и материјалите кои ќе се вградуваат треба да одговараат на пропишаните стандарди или на стандардите прифатени од Република Македонија.

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, во согласност со Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на материјалите.

2.3. Понудата треба да содржи единечна цена по позиции и вкупна цена со сите трошоци, вклучувајќи ја вредноста на материјалите, транспортот, монтажата, данокот на додадена вредност и други трошоци.

2.4. Понудата треба да содржи рок и начин на плаќање.

2.5. Понудата треба да содржи рок за извршување на набавката.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот треба да ја достави следната документација:

3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или фотокопии заверено кај нотар, за економската и финансиската способност на понудувачот.

Странскиот понудувач треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија кој треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години, преведен на македонски јазик и заверен кај нотар.

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.3. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.4. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на дејност.

3.5. Извод од регистрација на дејност.

Наведените документи, освен изводот од регистрација на дејност, не смеат да бидат постари од 6 месеци и истите треба да се во оригинал или во фотокопии заверено кај нотар.

3.6. Доказ за техничката способност на понудувачот:

- Список на извршени набавки од овој или сличен вид и називи на корисниците на услугите во последните три години и

- Кадровска екипираност, стручно технички компетенции и расположива опрема.

3.7. Понудувачот треба да приложи писмено овластување за претставникот на понудувачот за учество на јавното отворање.

3.8. Понудувачите треба да достават изјава дека ќе вградуваат квалитетни материјали во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди прифатени од Република Македонија.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере според следните критериуми:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - цена | 50 поени, |
| - рок на испорака и монтажа | 30 поени, |
| - рок на плаќање | 10 поени, |
| - гарантен рок | 10 поени. |

Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан и заверен од понудувачот.

5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето во весниците "Дневник", "Утрински весник" и во "Службен весник на РМ".

Во случај на не истовремено објавување на овој повик важи рокот од објавувањето во последното средство за јавно информирање.

5.4. Доставувањето на понудите може да се изврши преку пошта на адреса: Служба за општи и заеднички работи на Влада на Република Македонија, ул. "Железничка" бб, со предавање во архивата на Службата или со предавање на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 11.11.2003 година во 11,00 часот во просториите на Службата, ул. "Железничка" бб, Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок ќе се сметаат за задоцнети, а оние кои не се изработени според барањето од овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој повик нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат во Службата на телефон 3 123-238 и 3 121 -417.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 69/2003

1. НАБАВУВАЧ

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Изведба на градежни и градежно-занатски работи за објект СВР - Велес.

III. ВИДОВИ И КОЛИЧИНИ

Надградба-поткровје и кровна конструкција на административна зграда во СВР - Велес.

IV. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

- Назив на понудувачот;
- Единечна цена искажана во денари и посебно искажан данок на додадена вредност;
- Доколку се бара аванс до 30% согласно ЗЈН да се има предвид дека пред добивањето на истиот потребно е да се депонира во МВР банкарска гаранција од провласна банка во истата висина;
- Рок на изработка.

V. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА во согласност со член 46 од ЗЈН ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002 година)

- Извод од регистрација на дејноста;
- Документ за бонитет во оригинален примерок или копија заверена од нотар;
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка безбедност - забрана за вршење на дејност;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

VI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|---------------------|----------|
| - Цена | 90 бода, |
| - Рока на изработка | 10 бода. |

VII. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 10 дена сметано од денот на објавувањето на барањето;

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот;

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и навремено доставена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат;

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки. Спецификација на работата може да се подигне на пријавницата на МВР;

- Понудите може да се доставуваат преку пошта на адреса: ул. "Димче Мирчев" бб или да се достават лично во Писарницата на Министерството за внатрешни работи, во напред предвидениот рок.

- Отворањето на понудите ќе се врши со присуство на понудувачите.

- За евентуални информации можете да се обратите на телефон 3142-124.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 21/2002), АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ОД СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПОДРУЖНИЦА РЕК БИТОЛА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Општи одредби

1.1. Набавувач: ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје, со седиште на ул. "11-ти Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавка: - Јавни набавки од Секторот за развој и инвестиции за потребите на Подружница РЕК Битола.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавката.

1.4. Датата на јавното отворање на понудите стои под секој отворен повик, а отворањето ќе се одржи во просториите на Подружница РЕК Битола.

- Јавни набавки по

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-24/2003

За набавка на Ежектори со прохромски цевки по спецификација, парчиња 4.

Дата на отворање: 06.11.2003 во 10,30 часот.

- Јавни набавки по

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-25/2003

За набавка – Мерење на концентрација на прашина CO₂ и NO₂ на ошак 1 и 2 по спецификација (набавка, проект за монтажа, монтажа и пуштање во работа).

Дата на отворање: 06.11.2003 година во 11,00 часот.

- Јавни набавки по

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-26/2003

За набавка на Самочистечки филтер по спецификација, парчиња 2

Дата на отворање: 06.11.2003 во 11,30 часот.

- Јавни набавки по

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-27/2003

За набавка на Цевни снопови за маслоадилиции од ПЕН-ови по спецификација, парчиња 4

Дата на отворање: 06.11.2003 во 12,00 часот.

- Јавни набавки по

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-28/2003

За набавка на ПС-50 цевен сноп на прохромски цевки по спецификација, парчиња 2, (регистар на цевки за ладилник на отсис на правоздушна смеша).

Дата на отворање: 06.11.2003 во 12,30 часот.

2. Технички карактеристики – по тендерска документација

2.1. Тендерска документација (Спецификација) ќе се подига од Комерцијална служба во Подружница РЕК Битола по претходна уплата на 3000 денари по примерок на благајна на РЕК Битола.

- Телефон за информации 206-332 Сектор за развој и инвестиции.

2.2. Набавувачот си го задржува правото, исполнувањето на предметната обврска да го додели на повеќе понудувачи.

3. Содржина на понудата

3.1. Во понудата да биде дадена:

- Единечна и вкупна цена како и севкупна вредност на понудата изразена во МКД/ЕУР со посебно искажан данок на додадена вредност на вкупната вредност на понудата;

- Понудувачот е слободен понудата да ја изрази во странска конвертабилна валута;

- При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува среден курс на Народна банка на Р. Македонија.

3.2. Квалитет (доставка на техничка документација, референца и гарантен рок).

3.3. Начин на плаќање.

3.4. Рок на испорака

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цена	30 бода;
- технички перформанси	30 бода;
- референц	10 бода;
- гарантен рок	10 бода;
- начин на плаќање	10 бода;
- рок на испорака	10 бода.

5. Начин и рок на доставување на понудата

5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на адреса Подружница РЕК „Битола“ – Новачки пат бб, Битола /за Комисија за јавни набавки/.

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:

- документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или заверен препис кај нотар;

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- доказ за техничка способност-референцна листа;

- доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација;

- доказ дека против понудувачот нема изречено безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“;

- решение за регистрација на дејност.

- целокупната документација се поднесува во оригинал или заверен препис;

- странско правно или физичко лице кое ќе се јави како понудувач доставува ревизорски извештај за бонитет издаден од реномирана ревизорска институција.

5.3. Рок на доставување на понудата – најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Претставниците на понудувачите треба да достават писмено овластување за учество на јавниот повик, а согласно член 31, став 2 од Законот за јавни набавки.

5.5. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002) преведени на македонски јазик.

6. Завршни одредби

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени во согласност со барањето на Отворениот повик, односно во согласност со Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 206 332, при Подружница РЕК Битола.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 42, 45 и 46 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на општина Сарај, објавува

БАРАЊЕ БР. 3/2003

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ВО С. АРНАКИЈА

1. Набавувач: општина Сарај, Рекреативен центар Сарај – ББ.

2. Предмет на набавка: Изградба на резервоар за водоснабдување во с. Арнакија.

3. Барањето за прибирање на понуди е отворено и се реализира согласно Законот за јавни набавки.

4. Понудата треба да содржи:

- Висина на цена со ДДВ;

- Рок и начин на плаќање.

5. Потребна документација:

- Извод од регистрација на дејноста;

- Документ за бонитет од Централниот регистар;

- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност; и

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки (документите да не се постари од 6 месеци).

Документацијата се подига во општина Сарај со уплата од 500 денари.

6. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- Рок на плаќање, начин на плаќање, квалитет, гаранција и ефикасност.

7. Рок и начин на поднесување на понудата:

- Рокот за поднесување на понудата е 10 дена од денот на објавувањето;

- Понудите се доставуваат на адреса: Рекреативен центар Сарај – ББ.

Отворањето на понудите ќе биде без присуство на понудувачите.

Комисија за јавни набавки

Друштвото за промет на големо и мало БАЛКАН Коста, Зоран и Андреја ДОО, застапник на TVORNICA DUHANA ROVINJ, одржа седница на 15.10.2003 и ја донесе, следната

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА TVORNICA DUHANA ROVINJ ОД УВОЗ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Малопродажната цена за пакување од 20 цигари се утврдува како што следи:

RONHILL LIGHTS	50,00 денари
RONHILL SUPER LIGHTS	50,00 денари
RONHILL	50,00 денари
RONHILL ULTRA	50,00 денари
RONHILL 100'S LIGHTS	55,00 денари
RONHILL MENTHOL	50,00 денари

Член 2

Цената е со вкalkулиран ДДВ и почнува да важи од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ".

Управител,

Јанковски Коста, с.р.

Директорот на Друштвото за трговија "ФИЛИП МОРИС СКОПЈЕ" ДООЕЛ, Скопје на 20.10.2003 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЦИГАРИТЕ МАРЛБОРО

Член 1

Се утврдуваат малопродажните цени на цигарите за пакување од 20 парчиња и тоа:

1. Марлборо 100 Бокс	90,00 денари.
2. Марлборо Лајтс 100 Бокс	90,00 денари.

Член 2

Во цените на цигарите е содржан и данокот на додана вредност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на РМ".

Директор,

Атила Адеми, с.р.

Врз основа на член 43, од Статутот, Управниот одбор на Тутунски комбинат А.Д. Прилеп на седницата, одржана на ден 29.08.2003 година, по записник број 10, ја донесе следнава

О Д Л У К А

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НОВА МАРКА ЦИГАРИ "БРЕНД СУПЕР ЛАЈТ"

I

Управниот одбор на Тутунски комбинат А.Д. Прилеп одобрува производство и пуштање во промет на цигарата "БРЕНД супер лајт".

II

Малопродажната цена на новата марка на цигари "БРЕНД супер лајт" се утврдува на 30,00 денари за пакување од 20 (дваесет) пушачки единици.

III

Малопродажната цена на цигарата "БРЕНД супер лајт" да биде објавена во "Службен весник на Република Македонија".

IV

Се задолжува Општиот сектор да изврши заштита на името и дизајнот на новата марка на цигари "БРЕНД супер лајт".

V

За спроведување на оваа одлука за одредбите од точка 1 ќе се грижи управителот на ДООЕЛ Цигари, а од точка 3 ќе се грижи директорот на Општ сектор.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател
на Управниот одбор,
Тони Мицајков, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1470. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	1
1471. Одлука за пренесување на право на користење на дел од недвижен имот.....	1
1472. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП "Македонски железници" - Скопје.....	2
1473. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво Центар за информации - Радио Струга.....	2
1474. Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво Центар за информации - Радио Струга.....	2
1475. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Драмскиот театар - Скопје.....	2
1476. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата "Јане Сандански" - Пехчево.....	2
1477. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје.....	3
1478. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП "Македонски железници" - Скопје.....	3
1479. Решение за определување претставници во Советот на Јавната научна установа Институт за сточарство - Скопје.....	3
1480. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата "Јане Сандански" - Пехчево.....	3
1481. Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата "Јане Сандански" - Пехчево.....	3
1482. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за транспорт и врски.....	3
1483. Решение за именување државен секретар во Министерството за транспорт и врски..	4
1484. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	4
Акти на фондовите и заводите	
33. Правилник за условите и начинот за издавање деловен простор под закуп со кој управува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	4

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ



ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

www.slvesnik.com.mk

**БРЗ ON-LINE ПРИСТАП
ДО ЦЕЛОКУПНАТА БАЗА НА
ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ОД 1945 ГОДИНА ДО ДЕНЕС
КАКО И НА ДИГИТАЛНОТО ИЗДАНИЕ НА
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“**

СЕЛЕКТИВЕН ПРИСТАП ДО


- Предметен регистар
- Алфавитен регистар
- Хронолошки регистар
- Изданија
- Огласи

ГРУПИРАНИ ПО

Важечки



Неважечки



- Известување за промени
- Поврзани прописи
- Детален приказ
- Моја збирка на прописи
- Извор и вид на пропис ...

Од 01.10.2003 до 31.12.2003 година
Ви овозможуваме пристап до Базата на податоци
по следниве промотивни цени:

- од 1 до 5 акаунти 2.600 денари по акаунт
- од 5 до 10 акаунти 2.300 денари по акаунт
- над 10 акаунти 2.000 денари по акаунт

www.slvesnik.com.mk
pretplata@slvesnik.com.mk

ЈП Службен весник на РМ, ц.о. - Скопје тел. +389-2-329-88-60, факс +389-2-311-22-67



Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс +389-2-3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771.

Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.
www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk